



Радио МОФ



≡ ПРОГРАМА ЕМИСИИ КАМПАЊИ ВИДЕО ПОДКАСТИ #СЕДМАСИЛА

СЕ НАОГАТЕ НА: Дома » #СедмаСила » ЗНМ: Да прекине оценувањето на новинарите на МТВ со административни критериуми



ЗНМ: Да прекине оценувањето на новинарите на МТВ со административни критериуми

05/12/2018 - 16:29

#СЕДМАСИЛА, ВЕСТИ, ГРАЃАНИ


Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) протестира против оценувањето на новинарите и креативниот кадар на Македонската радио телевизија согласно Законот за јавни службеници.

ЗНМ потенцира дека новинарите и креативниот кадар на МРТ не смеат да се третираат како јавна администрација и даватели на јавни услуги, затоа што, велат тие, така се нарушува институционалната автономија и се оневозможува неговата улога како јавен радиодифузен сервис на граѓаните.






„Нивното оценувањето како дел на јавна администрација претставува политички притисок врз нашите колеги и обид да се влијае врз уредувачката политика на јавниот сервис. Програмскиот совет и директорот на МРТ треба веднаш да го одложи оценувањето на новинарите на јавниот сервис со административни критериуми се додека не се извлечат нашите колеги од Законот за вработените во јавниот сектор“, реагира ЗНМ

Исто така, бараат од Министерството за информатичко општество и администрација, како што велат, да престане да врши финансиски притисок врз МРТ.

„Јавниот сервис отчет дава само пред Собранието на Македонија и на никој друг. МИОА нема право да бара месечни извештаи за финансиското работење на МРТ затоа што со тоа врши упад врз финансиската независност на јавниот сервис“, забележува ЗНМ.




ПОПУЛАРНО

- 
Со 81 глас „за“ Собранието изгласа промена на Уставот
- 
[Видео] Приведени двајца учесници на синоќешниот протест пред Собранието, од МВР велат дека нападнале полицаец
- 
„Децата да се лекуваат од буџет, а политичарите да се плаќаат со СМС“ – Петиција на граѓани од Тузла
- 
Еден месец Фестивал на чајот и читањето
- 
24-годишен геј рапер убиен во Порторико

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE



14/01/2019

[Видео] Со морничав трејлер Игра на Троновите го објави



* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.



0


0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

14/01/2019

0

[Видео] Со морничав трејлер Игра на Троновите го објави датумот на емитување на последната сезона



14/01/2019

0


Слушнете ја „Сакам“ на Александар Видиновски и Мирко Попов



14/01/2019

0

Проекција на „Уставот на Република Хрватска“ во „Котур“




14/01/2019

Слушнете ја „Сакам“ на Александар Видиновски и Мирко Попов



14/01/2019

Проекција на „Уставот на Република Хрватска“ во „Котур“



14/01/2019

„До крајот на светот и понатаму“ – Недела на австралиски филм во Кинотека

14/01/2019

Спасени македонски скијачи кои залутале надвор од назначените стази во Банско

14/01/2019

0

„До крајот на светот и понатаму“ – Недела на австралиски филм во Кинотека

14/01/2019

0

Спасени македонски скијачи кои залутале надвор од назначените стази во Банско


14/01/2019

0

Фотографија од обично јајце доби 23 милиони „лајкови“ на Инстаграм


РЕКЛАМИ

РАДИО МОФ НА FACEBOOK




РАДИО МОФ НА TWITTER

Tweets by @RadioMOF




„До крајот на светот и понатаму“ - Недела на австралиски филм во Кинотека radiomof.mk/do-krajot-na-s...



„До крајот на светот и понатаму“ - Недел...
Од 26 до 30 јануари во Кинотеката на Маке...
radiomof.mk

32m



„Кајли Ценер го држи рекордот на најмногу лајкови на Инстаграм објава, со 18 милиони. Можеме ли да го срушиме со фотографија од јајце?“, стои во описот на профилот кој го следат

[Embed](#)

[View on Twitter](#)

РАДИО МОФ НА INSTAGRAM

